

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 февруари 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за усвојување на приговор**

1. Приговорот на Ариф Илјази од Тетово УП2 09-125/16 од 29 ноември 2016 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 21-1083 од 4 ноември 2016 година СЕ УСВОЈУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 21-1083 од 4 ноември 2016 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција да издаде Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Ариф Илјази од Тетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-125/16 од 29 ноември 2016 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје (во понатамошниот текст: ЕВН).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на ЕВН бр. 21-1083 од 4 ноември 2016 година.

На 30 јануари 2017 година Регулаторната комисија за енергетика донесе Одлука УП2 бр. 09-125/16 по горенаведената жалба.

На 15 декември 2020 година Вишиот управен суд достави Пресуда по доставена жалба на Регулаторната комисија за енергетика против Пресуда на Управниот суд У-6 бр. 85/2017 од 27 декември 2017 година со која се поништува Одлуката УП2 бр. 09-125/16 од 30 јануари 2017 година.

Постапувајќи по Пресудата, на 18 декември 2020 година Регулаторната комисија за енергетика се обрати до Електродистрибуција со цел доставување на соодветна GIS скица со вцртан објект и нисконапонска мрежа во околината, при што на 4 јануари 2021 година скицата беше доставена.

На седницата одржана на 20 јануари 2021 година се разгледуваше следната документација:

- Доставка на GIS скица од 4 јануари 2021 година
- Пресуда УЖ-2 бр. 150/2020 од 20 ноември 2020 година на Управниот суд
- Одлука УП2 09-125/16 од 30 јануари 2017 година на Регулаторна комисија за енергетика
- Записник од одржан состанок по поднесена жалба до Регулаторната комисија за енергетика УП2 бр. 09-125/16 од 17 март 2016 година
- Жалба УП2 бр. 09-125/16 од 29 ноември 2016 година со прилог документација.

Потоа, на 29 јануари 2021 година Електродистрибуција достави ГИС скица и кратко образложение за предметот.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Имено, во одговорот е наведено дека во близина на барањето на корисникот Ариф Илјази, за објект на КП 7790/2 Тетово вон град, Електродистрибуција има издадено РСПДМ со третман на нестандартен приклучок за барателот ЕМКА КОМПАНИ ДОО Тетово.

ЕМКА КОМПАНИ ДОО Тетово има поднесено Приговор до Регулаторната комисија за енергетика против тоа Решение кое е со третман на нестандартен приклучок, со техничко решение изградба на нова среднонапонска и нисконапонска мрежа, како и трафостаница.

Поради тоа, Електродистрибуција треба да издаде исто Решение за согласност за приклучување преку нестандартен приклучок како горенаведеното.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 125/16
11 февруари 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски